

Врз основа на член 50 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 30 став (6) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 септември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) во делот за вршење на енергетската дејност трговија со течен нафтен гас (ТНГ)

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстралесно (ЕЛ-1) на Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија со течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/12, 73/13 и 99/17), со евидентен број на лиценца НД- 36.03.1/11.2/13.2/17, СЕ ОДЗЕМА во делот за вршење на енергетската дејност трговија со течен нафтен гас (ТНГ).

2. Лиценцата се одзема поради тоа што носителот на лиценцата престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), во однос на основните средства со кои ја врши дејноста.

3. Носителот на лиценцата Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија треба да достави барање за менување на лиценцата согласно член 22 од Правилникот за лиценци.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе се објави и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, е носител на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстралесно (ЕЛ-1).

Согласно податоците со кои располага Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) утврди дека е истечен рокот на важење на Договорот за закуп на основни средства (резервоарски капацитети за вршење на енергетската дејност трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), во сопственост на Славица Митровска од Велес.

Со тоа Друштвото за трговија со технички гас и опрема БАШИНО ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, престанало да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), за која е издадена лиценцата согласно член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/18 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21).

Поради настанатата промена како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата, во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со течен нафтен

гас (ТНГ), а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика со Известување за постоење на причини за отпочнување на постапка за одземање на лиценца бр. 11-1151/1 од 16 јуни 2021 година го задолжи носителот на лиценцата во рок од 7 дена од добивање на известувањето, да достави доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои друштвото ја врши дејноста (сопственост - имотен лист, закуп-имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во м³.

Доказ: Повратница/Извештај за врачување/исплата/книжење РБ 197537945 од 17 јуни 2021 година

Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата достави доказ за правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста (Договор за закуп од 1 април 2021 година и имотен лист). Доставените докази не можат да бидат прифатени од причина што во имотниот лист не е прибележан Договорот за закуп и не се запишани резервоарите во м³.

Согласно член 50 став (3) од Законот за енергетика“ и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценцата за Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.170/21).

Регулаторната комисија за енергетика со споменатата одлука го задолжи носителот на лиценцата во рок од 30 дена од денот на прием на оваа одлука да достави нов имотен лист со прибележан договор за закуп. Резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во м³.

Друштвото не постапи по задолжувањето со одлуката и не ги исполни обврските во оставениот рок.

Со оглед на тоа дека со одземањето на делот од лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со течен нафтен гас (ТНГ), настанува промена на капацитетите со која се менува вршењето на дејноста, носителот на лиценцата до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија треба да достави барање за менување на лиценцата согласно член 22 од Правилникот за лиценци.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1653/2 од 9 септември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 11-89/11
9 септември 2021 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 50 paragrafi (5) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 30 paragrafi (6) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 9 shtator 2021, miratoi

V E N D I M

për marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me gas të lëngshëm të naftës (LPG), me Eurodizel BS dhe me Vaj Ekstra të Lehtë për Djegie (EL-1) në pjesën e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG)

1. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të Tregtisë me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - tregti me shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG), me Eurodizel BS dhe me Vaj Ekstra të Lehtë (EL-1) të Shoqërisë së Tregtisë me Gaz Teknik dhe Pajisje "BASHINO GAS" import-eksport SHPKNJP Veles, të lëshuar me Vendimin për Lëshimin e Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike të Tregtisë me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG), ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.3/12, 73/13 dhe 99/17), me numër evidentues të licencës HD-36.03.1/11.2/13.2/17, I MERRET në pjesën e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG).
2. Licenca mirret për shkak se bartësi i licencës nuk i plotëson më kushtet për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG), në raport me mjetet themelore, me të cilat e kryen veprimtarinë.
3. Bartësi i licencës, Shoqëria e Tregtisë me Gaz Teknik dhe me Pajisje "BASHINO GAS" import - eksport SHPKNJP Veles, te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të dërgojë kërkesën për ndryshimin e licencës në përputhje me nenin 22 të Rregullores së Licencave.
4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërsa do të publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-89/11
9 shtator 2021
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Марко Бислимоски